

## Информации за заштита на физичките лица при обработката на личните податоци

### Регулатива (ЕУ) 2016/679, член 13

Обработката на личните податоци се темели на принципите на законитост, коректност и транспарентност во заштитата на основните права и слободи на физичките лица. Со таа цел, се приложуваат следните информации:

- 1) Одговорно за обработката е Министерството за надворешни работи и меѓународна соработка (МАЕСИ) на Република Италија, кое, во издвоениот случај, е застапено од (име на седиштето во странство, адреса, електронска пошта, телефон)
- 2) Министерството за надворешни работи на Република Италија располага со одговорно лице за заштита на личните податоци кое, во случај на прашања и жалби, е достапно за контакт (Министерство за надворешни работи и меѓународна соработка, Пјаццале делла Фарнесина 1, 00135 Рим, тел. 0039 06 36911 (централа), електронска пошта: [rpd@esteri.it](mailto:rpd@esteri.it); електронска пошта со правно покритие (pec): [rpd@cert.esteri.it](mailto:rpd@cert.esteri.it))
- 3) Личните податоци што се бараат се неопходни при изборот на економскиот оператор на кој ќе му биде доделена функцијата што е предмет на јавниот повик.
- 4) Доверувањето на податоците е обврска што се предвидува со италијанските нормативи и евентуалното одбивање за доставување на побараните податоци резултира со исклучување од процесот на селекција односно од доделување на функцијата.
- 5) Обработката на податоците ќе се извршува рачно или компјутерски од страна на соодветно ангажиран персонал.
- 6) Податоците ќе бидат доверени на внатрешните и надворешните органи за контрола на Министерството за надворешни работи и меѓународна соработка на Република Италија. Со потпишувањето на оваа изјава, потписникот исто така ја дава и својата согласност за споделување на споменатите податоци со релевантните локални власти со цел нивна проверка и објава на неопходните елементи од потпишаниот договор на интернет страницата на нарачателот согласно италијанскиот законик за транспарентност на јавните договори.
- 7) Податоците се чуваат во период не подолг од 5 години од денот на истекување на договорот поради целосното исполнување на предвиденото или пак од друга причина, каде што се вклучува и раскинувањето поради прекршување. Овој рок може да биде продолжен во случај на тековна судска постапка.
- 8) Кандидатот може да побара пристап до своите лични податоци и нивна корекција. Во овој случај, кандидатот треба да приложи соодветно барање и да го адресира до надлежното лице посочено во точката бр. 2.
- 9) Доколку смета дека неговите права биле прекршени, кандидатот може да приложи рекламација до одговорниот за заштита на личните податоци при Министерството за надворешни работи на Република Италија. Исто така може и да се обрати до Гарантот за заштита на личните податоци (Пјацца ди Монте Циторио 121, 00186 Рим, тел. 0039 06 696771 (централа), електронска пошта: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it), пек: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)) или до надлежните органи.

(место, дата)

Потпис на кандидатот за согласност

-----